

20110972329

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО

Врз основа на член 72, став (4) од Законот за безбедност на храната („Службен весник на Република Македонија“ бр. 157/2010 и 53/2011), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе

ПРАВИЛНИК ЗА НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ НА ОФИЦИЈАЛНИ КОНТРОЛИ НА САЛМОНЕЛА*

ГЛАВА I

Општи одредби

Член 1

Предмет

Со овој правилник се пропишува начинот на вршење на контроли во сите фази на производство, преработка и дистрибуција, особено на ниво на примарно производство, вклучително и храната за животни.

Член 2

Цели

Овој правилник има за цел да обезбеди:

- 1) намалување на раширеноста на одредени зоонози кај популациите животни:
 - (а) на ниво на примарно производство; и
 - (б) кога е соодветно за зоонозата или предизвикувачите на зоонози за кои станува збор, во други фази на ланецот на исхрана, вклучувајќи храна и храна за животни;
- 2) одобрување на контролни програми воспоставени од Агенцијата за храна и ветеринарство (во понатамошниот текст Агенцијата) операторите со храна;
- 3) примена на правилата за одредени контролни методи за намалување на преваленца на зоонози и предизвикувачи на зоонози;
- 4) вршење на промет со одредени животни и нивни производи во Република Македонија и нивниот увоз од трети земји.

Член 3

Примена

Овој правилник се применува без оглед на националните прописи за здравствената заштита на животните, исхрана на животните, хигиена на храна, заразни болести кај луѓето, здравствени услови и безбедност на работното место, технологија на гени и трансмисивни спонгиформни енцефалопатии.

* Со овој правилник се врши усогласување со Регулативата (ЕЗ) Бр. 2160/2003 на Европскиот Парламент и на Советот од 17 Ноември 2003 година за контрола на салмонела и други предизвикувачи на зоонози кои се пренесуваат преку храна, 32003R2160

Член 4
Исклучок на примена

Одредбите на овој правилник не се применуваат на примарно производство:

- 1) за приватна домашна употреба; или
- 2) кое резултира во директна понуда, од производителот, на мали количини примарни производи до крајниот потрошувач или до локалните дистрибутери на мало кои директно го снабдуваат крајниот потрошувач со тие примарни производи.

Член 5
Поими

Поимите дефинирани во Законот за безбедност на храната^{*1} и Правилникот за начинот на вршење на официјалните контроли и постапките за мониторинг на зоонози и предизвикувачи на зоонози и листа на зоонози и предизвикувачи на зоонози кои се редовно предмет на мониторингот^{*2} се применуваат и во овој правилник.

Член 6
Активности на Агенцијата при официјални контроли на салмонела

Заради спроведување контрола на салмонела Агенцијата:

- 1) изготвува програми и изготвува измени на тие програми кои се потребни, врз основа на добиените податоци и резултати;
- 2) собира податоци потребни за процена на средствата кои се користат од резултатите добиени при спроведување на контролните програми од член 5 на овој правилник и ги поднесува податоците и резултатите на годишна основа, вклучувајќи ги резултатите од сите извршени испитувања до Владата на Република Македонија во согласност со член 9, став 1 од Правилникот за начинот на вршење на официјалните контроли и постапките за мониторинг на зоонози и предизвикувачи на зоонози и листа на зоонози и предизвикувачи на зоонози кои се редовно предмет на мониторингот^{*2} и
- 3) извршува редовни проверки на објектите за храна и, ако е потребно, на храна за животни за целите на проверка на усогласеноста со овој правилник.

ГЛАВА II
ЦЕЛИ

Член 7
Цели за намалување на преваленцата на зоонози и предизвикувачи на зоонози

(1) Целите за намалување на преваленцата на зоонози и предизвикувачи на зоонози се воспоставуваат за зоонозите и предизвикувачите на зоонози наведени во Прилог I, колона 1, од овој правилник кај популацијата на животни од Прилог I, колона 2 од овој правилник, особено земајќи го предвид:

- 1) искуството стекнато со постоечките мерки; и
- 2) информациите испратени до Комисијата или до ЕФСА согласно со постоечките критериуми на Европската Унија, особено во однос на пропишаните во Правилникот за начинот на вршење на официјалните контроли и постапките за мониторинг на зоонози и

предизвикувачи на зоонози листа на зоонози и предизвикувачи на зоонози кои се редовно предмет на мониторингот^{*2}.

(2) Целите се утврдуваат пред датумот од Прилог I, колона 4 од овој правилник.

(3) Целите наведени во став (1) на овој член опфаќаат особено:

1) нумеричко претставување на:

а) максималниот процент на епидемиолошки единици кои и понатаму се позитивни; и/или

б) минималниот процент на намалување на бројот на епидемиолошки единици кои и понатаму се позитивни;

2) максималниот временски рок во кој мора да се постигне целта;

3) определување на епидемиолошките единици од точка 1) потточка а) од овој став;

4) определување на шемите за тестирање потребни за да се потврди постигнувањето на целта; и

5) определување, кога е соодветно на серотипови од значење за јавното здравје или за други под-видови на зоонози и предизвикувачи на зоонози наведени во Прилог I, колона 1 од овој правилник, во согласност со општите критериуми утврдени во став (б) точка в) од овој член и на другите критериуми утврдени во Прилог III кој е составен дел од овој правилник.

(4) При дефинирање на секоја цел, Агенцијата обезбедува анализа на очекувани трошоци и добивки. При анализата се земаат предвид критериумите утврдени во став б) точка 3) од овој член. Агенцијата во подготовка на анализата може да побара помош од други надлежни органи на управа.

(5) По исклучок од став (3) точка 5) и став (4) од овој член, се применуваат следниве правила за живина во текот на преоден период.

Утврдената цел на Агенцијата за матични јата на *Gallus gallus* за овој преоден период ги опфаќа петте најчести серотипови на салмонела при салмонелозата кај луѓето, кои се идентификуваат врз основа на податоците собрани преку системите за следење. Целите утврдени за кокошки-несилки, бројлери и мисирки за преодниот период опфаќаат *Salmonella enteritidis* и *Salmonella typhimurium*. Доколку е неопходно, овие цели може да се прошират на други серотипови врз основа на резултатите од анализата извршена во согласност со став (4) од овој член. Преодниот период се применува на секоја цел за намалување на раширеноста на салмонела кај живината. Тој период треба да биде три години, почнувајќи од датумот наведен во колона 5 од Прилог 1 од овој правилник.

(6) 1) Согласно член 20 став (1) алинеја 12 од Законот за безбедност на храна може да се измени Прилогот 1 од овој правилник, за целите наведени во точка 2) од овој став, откако ќе се земат предвид критериумите наведени во точка 3) од овој став, по спроведената постапка од страна на Европската Комисија со која Комисијата е овластена да постапува за работи кои се однесуваат на безбедност на храна и ветеринарна политика.

2) Со измените на Прилог 1 од овој правилник може да се изменат критериумите во однос на утврдување на обемот на условите за воспоставување на целите со дополнување, ограничување или изменување на:

а) зоонозите и предизвикувачи на зоонози;

б) фазите во ланецот на исхрана; и/или

в) засегнатите популации на животни

3) Критериумите кои треба да се земат предвид пред да се измени Прилог 1 од овој правилник, во однос на зоонози или предизвикувач на зоонози, вклучуваат:

а) нивната зачестеност кај популациите животни или кај луѓето, во храна и храна за животни;

б) сериозноста на последиците од нивниот ефект врз луѓето;

в) економски последици врз здравјето на луѓето и животните и врз бизнисите со храна и храна за животни;

г) епидемиолошката состојба кај луѓето или популациите животни, храната и храната за животни;

д) научни мислења;

ѓ) технолошки развој, особено во однос на практичноста на расположивите опции за контрола; и

е) критериуми и трендови во однос на системи за размножување и методи на производство.

(7) Согласно член 20 став (1) алинеја 12 од Законот за безбедност на храна може да се измени Прилог 3 по спроведената постапка од страна на Европската Комисија со која Комисијата е овластена да постапува за работи кои се однесуваат на безбедност на храна и ветеринарна политика.

(8) Мерките преземени за намалување на преваленцата на зоонози и предизвикувачи на зоонози наведени во Прилог 1 од овој правилник се имплементираат во согласност со правилата пропишани во овој правилник и другите прописи од областа на ветеринарно здравство.

ГЛАВА III Контролни програми

Член 8 Контролни програми

(1) За да се постигнат целите утврдени со член 4 од овој правилник, од страна на Агенцијата се воспоставуваат национални контролни програми за секоја зооноза и причинител на зооноза наведени во Прилог 1 од овој правилник. Во контролните програми се зема предвид географската распространетост на зоонозите и финансиските импликации кои воспоставувањето ефективни контроли ќе ги предизвика врз операторите во примарното производство и врз операторите со храна и храна за животни.

(2) Контролните програми се имплементираат континуирано и треба да опфатат период од најмалку три последователни години.

(3) Со контролните програми треба да се:

1) овозможи откривање на зоонози и предизвикувачи на зоонози во согласност со критериумите и минималните правила за земање примероци утврдени во Прилог 2 кој е составен дел од овој правилник;

2) разграничи одговорноста на Агенцијата и операторите со храна и храна за животни;

3) опишат контролните мерки кои треба да се преземат по откривањето зоонози и предизвикувачи на зоонози, особено за заштита на јавното здравје, вклучувајќи имплементација на мерките утврдени во Прилог 2 од овој правилник;

4) овозможи, согласно пропишаните одредби во програмата, проценка на напредокот и ревидирање на програмите особено во однос на резултатите добиени од откривањето на зоонози и предизвикувачи на зоонози.

(4) Контролните програми ги опфаќаат најмалку следниве фази од ланецот на исхрана:

1) производство на храна за животни;

2) примарно производство на животни;

3) преработка и подготовка на храна од животинско потекло.

(5) Доколку е соодветно, контролните програми треба да содржат одредби за методите на тестирање и критериумите за тестирање во однос на кои се проценуваат резултатите од тестовите, за тестирање животни и јајца за ведење дистрибуирани на територија на

Република Македонија, како дел од официјалните контроли утврдени во Прилог 2, дел А од овој правилник.

(6) Согласно член 20 став (1) алинеја 12 од Законот за безбедност на храна може да се извршат измени во однос на барањата за земање примероци и минималниот број на примероци утврдени во Прилог 2 од овој правилник, откако ќе се земат предвид критериумите наведени во член 4, став (6), точка 3) од овој Правилник по спроведената постапка од страна на Европската Комисија со која Комисијата е овластена да постапува за работи кои се однесуваат на безбедност на храна и ветеринарна политика.

(7) Во рок од шест месеци од воспоставувањето на целите пропишани во член 4 од овој правилник, Агенцијата ги поднесува контролните програми до Комисијата и ги воспоставува мерките кои треба да се имплементираат.

ГЛАВА IV Контролни методи

Член 9 Специфични контролни методи

(1) Согласно член 20 став (1) алинеја 12 од Законот за безбедност на храна, по спроведената постапка од страна на Европската Комисија со која Комисијата е овластена да постапува за работи кои се однесуваат на безбедност на храна и ветеринарна политика Директорот на Агенцијата може да утврди:

1) примена на специфични контролни методи за намалување на раширеноста на зоонози и предизвикувачи на зоонози во фазата на примарно производство на животни и во сите други фази на ланецот на исхрана;

2) усвојување на критериуми за критериумите за примена на методите од точка 1) од овој став;

3) детални правила за потребните документи и постапки, како и минимални критериуми за методите од точка 1) од овој став; и

4) определени специфични контролни методи кои нема да се користат како дел од контролните програми.

(2) Одредбите од став (1) точка 1), 2) и 3) од овој член не се применуваат на методите во кои се користат супстанции или техники опфатени со прописите за исхрана на животни, прехранбени адитиви или ветеринарни медицински производи.

ГЛАВА V

Член 10 Ставање во промет

Најдоцна почнувајќи од датумите наведени во Прилог 1, колона 5 од овој правилник, јатата и стадата од видовите наведени во Прилог 1 колона 2 од овој правилник се тестираат на присуство на зоонози и предизвикувачи на зоонози кои се утврдени во Прилог 1 колона 1 од овој правилник пред испраќање живи животни, или јајца за ведење, од објектот на потекло. Датумот и резултатите од тестирањето се вклучуваат во релевантниот здравствен сертификат или друг документ утврден со прописите од ветеринарно здравство.

Член 11
Увоз од трети земји

(1) Увозот на животни или јајца за ведење опфатени со овој правилник се врши само од трети земји кои се наоѓаат на листата одобрени земји за увоз за соодветниот вид или категорија.

(2) Јата и стада од видовите наведени во Прилог 1, колона 2 од овој правилник се тестираат пред испраќање на живи животни или јајца за ведење од објектот оператор со храна. Јатата и стадата се тестираат на зоонози и предизвикувачи на зоонози наведени во Прилог 1, колона 1 од овој правилник. Датумот и резултатите од тестирањето се вклучуваат во релевантниот сертификат за увоз, за кој обрасците утврдени со прописите за ветеринарно здравство соодветно се изменуваат.

ГЛАВА VI
Лаборатории

Член 12
Референтни лаборатории

Националната референтна лабораторија одобрена од страна на Агенцијата при вршењето на работата соработува со референтната лабораторија на Заедницата.

Член 13
Одобравање лаборатории, критериуми за квалитет и одобрени методи на тестирање

(1) За целите на анализа на примероци со кои се тестира присуство на зоонози и предизвикувачи на зоонози наведени во Прилог 1, колона 1 од овој правилник, лабораториите кои учествуваат во контролните програми согласно со член 5 од овој правилник^{*3} и член 68 од Законот за безбедност на храна^{*4}:

1) ги назначува надлежниот орган; и

2) применуваат системи за гаранција на квалитетот кои се усогласени со критериумите на тековните ЕН/ИСО стандарди, најдоцна во рок од 24 месеци по влегување во сила на овој правилник или во рок од 24 месеци по додавање нови зоонози или предизвикувачи на зоонози во Прилог 1, колона 1 од овој правилник.

(2) Лабораториите редовно учествуваат во заеднички тестирања кои ги организира или координира националната референтна лабораторија.

(3) Тестирањето за присуство на зоонози и предизвикувачи на зоонози наведени во Прилог 1, колона 1 од овој правилник се врши со примена на методите и протоколите препорачани од меѓународни тела за стандардизација, како референтни методи.

(4) Може да се користат и алтернативни методи ако се потврдени во согласност со меѓународно признати правила и ако со нив се нудат резултати еднакви на оние добиени со релевантниот референтен метод.

(5) Кога е потребно, може да се одобрат од страна на Агенцијата други методи за тестирање.

ГЛАВА VII
Преодни и завршни одредби

Член 14
Престанок на важење

Овој правилник престанува да важи со пристапувањето на Република Македонија во Европската Унија.

Член 15
Влегување во сила

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 11-1720/3
8 јули 2011 година
Скопје

Директор,
Дејан Рунтевски, с.р.

Прилог 1

Зоозои и предизвикувачи на зоозои за кои треба да се воспостават цели за намалување на раширеноста согласно со член 4 од овој правилник

1. Зоозои и предизвикувач на зоозои	2. Животинска популација	3. Фаза во ланецот на исхрана	4. Датум со кој мора да се постигне целта(*)	5. Датум од кој може да започне тестирањето
Сите серотипови на салмонела кои имаат значење за јавното здравје	Матични јата на Gallus gallus	Примарно производство	1 Септември 2011	18 месеци по датумот наведен во колона 4
Сите серотипови на салмонела кои имаат значење за јавното здравје	Кокшки-несилки	Примарно производство	1 Септември 2011	18 месеци по датумот наведен во колона 4
Сите серотипови на салмонела кои имаат значење за јавното здравје	Бројлери	Примарно производство	1 Септември 2011	18 месеци по датумот наведен во колона 4
Сите серотипови на салмонела кои имаат значење за јавното здравје	Мисирки	Примарно производство	1 Септември 2011	18 месеци по датумот наведен во колона 4
Сите серотипови на салмонела кои имаат значење за јавното здравје	Стада на свињи за колење	Колење	1 Септември 2011	18 месеци по датумот наведен во колона 4
Сите серотипови на салмонела кои имаат значење за јавното здравје	Матични стада на свињи	Примарно производство	1 Септември 2011	18 месеци по датумот наведен во колона 4

* Овие дати се засновани на претпоставката дека споредливи податоци за преваленцата ќе бидат достапни најмалку шест месеци пред да се постави целта. Ако такви податоци не се достапни, датумот за поставување на целта соодветно ќе се измени.

Контрола на зоонози и предизвикувачи на зоонози наведени во Прилог 1 од овој правилник

А. Општи критериуми за контролни програми

Во програмата треба да се земе предвид природата на зоонозата и/или предизвикувачот на зоонозата за кои станува збор и состојбата во Република Македонија. Програмата треба да:

(а) ја дефинира целта на програмата, земајќи го во предвид значењето на зоонозата или предизвикувачот на зоонозата за кои истанува збор;

(б) е усогласена со минималните критериуми за земање примероци утврдени во дел Б од овој Прилог ;

(в) доколку е соодветно, да е усогласена со посебните критериуми утврдени во деловите од В до Д од овој Прилог; и

(г) да ги опише следниве точки:

1. Општо

1.1. Појавата на зооноза или предизвикувач на зооноза со конкретно упатување на резултатите добиени во рамки на програмите за следењето на зоонозите и појавата на зоонозите во согласност со Правилникот за начинот на вршење на официјалните контроли и постапките за мониторинг на зоонози и предизвикувачи на зоонози и листа на зоонози и предизвикувачи на зоонози кои се редовно предмет на мониторингот².

1.2. Географската област или, кога е соодветно, епидемиолошките единици, каде што се имплементира програмата.

1.3. Структурата и организацијата на надлежните органи.

1.4. Одобрени лаборатории каде што се анализираат примероците собрани во текот на програмата.

1.5. Методи кои се применуваат за испитување на зоонозата и предизвикувачот на зоонозата;

1.6. Официјални контроли (вклучувајќи ги шемите за земање примероци) храна за животни, на ниво на јато и/или стадо.

1.7. Официјални контроли (вклучувајќи ги шемите за земање примероци) во други фази во ланецот на исхрана.

1.8. Мерките превземени однадлежниот орган во однос на животни или производи во кои се откриени зоонози или предизвикувачи на зоонози, особено за заштита на јавното здравје; и сите преземени превентивни мерки, како на пример вакцинација.

1.9. Одредбите од ветеринарно здравство и ветеринарно јавно здравство вклучувајќи ги и одредбите одредби за активностите наведени со член 1 став (3) точка 2).

1.10. Која било финансиска помош дадена на операторите со храна и храна за животни во контекст на националната контролна програма;

2. За операторите со храна и храна за животни опфатени со програмата

2.1. Структурата на производството на одредени видови животни и нивни производи.

2.2. Структурата на производство на храна за животни.

2.3. Важечки упатства за добра сточарска практика или други упатства (задолжителни или доброволни), кои го опфаќаат следното:

- управување со хигиена на фарми,

- мерки за спречување на внесување на инфекции кои се пренесуваат од животни, храна за животни, вода за пиење, луѓето кои работат на фармата, и

- хигиена при транспортот на животни меѓу фарми.

2.4. Рутински ветеринарен надзор на фарми.

2.5. Регистрација на фарми.

2.6. Книговодство на фарми.

2.7. Документи кои ги придружуваат животните при превоз.

2.8. Други релевантни мерки со кои се обезбедува следливост на животните.

Б. Минимални барања за земање примероци

1. По одобрувањето на контролната програма од член 5 од овој правилник, оператори со храна треба да земат и тестираат примероци за присуство на зоонози и предизвикувачи на зоонози наведени во Прилог 1, колона 1 од овој правилник, во согласност со минималните барања за земање примероци утврдени во следната табела.

1. Зооноза и предизвикувач на зооноза	2. Популација на животни	3. Фази на производството кои треба да се опфатат при земање примероци
Сите серотипови на салмонела кои имаат значење за јавното здравје	Матични јата на Gallus gallus:	
	- одгледувани јата	- еднодневни пилиња - четиринеделни пилиња - две недели пред да се премине во фазата на несење
	- возрасни матични јата	- секоја втора недела во текот на периодот на несење
Сите серотипови на салмонела кои имаат значење за јавното здравје	Кокошки-несилки	
	- одгледувани јата	- еднодневни пилиња - пилиња две недели пред да се премине во фазата на несење
	- јато кокошки-несилки	- секои 15 недели во текот на периодот на несење
Сите серотипови на салмонела кои имаат значење за јавното здравје	Бројлери	- птици кои се носта на колење(*)
Сите серотипови на салмонела кои имаат значење за јавното здравје	Мисирки	- птици кои се носат на колење(*)
Сите серотипови на салмонела кои имаат значење за јавното здравје	Стада свињи:	
	- свињи за приплод	- животни кои се носат на колење или трупови во кланици
	- свињи за колење	- животни кои се носат на колење или трупови во кланици

(*) Резултатите од анализата на примероците мора да е позната пред животните да се носат во кланицата.

2. Барањата утврдени во точка 1 од овој Прилог се применуваат без оглед на барањата за инспекција на животните пред колење.

3. Резултатите од анализата мора да се евидентираат заедно со следниве информации:

(а) датум и место на земање примероци; и

(б) идентификација на јатото/стадото.

4. Имунолошко тестирање не смее да се врши ако животните се вакцинирани, освен ако се докаже дека вакцината не влијае врз методот на тестирање кој се применува.

В. Посебните барања за матични јата на *Gallus gallus*

1. Мерките пропишани во точките од 3 до 5 се преземаат секогаш кога анализата на примероците извршена во согласност со дел Б од овој прилог ќе покаже присуство на *Salmonella enteritidis* или *Salmonella typhimurium* во матично јато на *Gallus gallus* во околностите утврдени во точка 2 од овој Дел.

2. (а) Ако надлежниот орган го одобрил методот на анализа што се применува на примероците земени во согласност со дел Б од овој Прилог, тој може да побара да се преземат мерките утврдени во точките 3 и 5 кога со таквата анализа се покаже присуство на *Salmonella enteritidis* или *Salmonella typhimurium*.

(б) Во друг случај, мерките утврдени во точките од 3 до 5 мора да се преземат секогаш кога надлежниот орган го потврди сомнежот за присуство на *Salmonella enteritidis* или *Salmonella typhimurium* кој произлегува од анализата на примероците извршена во согласност со дел Б од овој Прилог.

3. Неинкубираните јајца од јатото треба да се уништат.

Неинкубираните јајца може да се користат за исхрана на луѓето ако се третирани на начин со кој се гарантира отстранување на *Salmonella enteritidis* и *Salmonella typhimurium* во согласност со Законот за безбедност на храна⁵.

4. Сите птици во јатото, вклучувајќи и едnodневни пилиња, мора да се заколат или уништат за да колку е можно повеќе се намали ризикот од ширење на салмонелата. Колењето мора да се изврши во согласност со Законот за безбедност на храна⁵. Производите добиени од овие птици може да се пласираат на пазарот за исхрана на луѓето во согласност со Законот за безбедност на храна⁵ и откако ќе стане применлив со дел Д од овој Прилог. Ако не се наменети за исхрана на луѓето овие производи треба да се користат или да се отстранат во согласност со Законот за нуспроизводи од животинско потекло⁶.

5. Кога јајцата за ведење од јата во кои е присутна *Salmonella enteritidis* или *Salmonella typhimurium* се сè уште присутни во инкубаторската станица, тие мора да се уништат или да се третираат во согласност со Законот за нуспроизводи од животинско потекло⁶.

Г. Посебни барања за јата на кокошки-несилки

1. Јајцата не смеат да се користат за директна исхрана на луѓето (како јајца за конзумација), освен ако не потекнуваат од комерцијални јата на кокошки-несилки кое подлежи на национална програма воспоставена согласно со член 5 од овој правилник и кое не е под официјално ограничување.

2. Јајцата кои потекнуваат од јата со непозната здравствена состојба, за кои постои сомнеж од зараза или кои се инфицирани со серотипови на *Salmonella* за кои е поставена цел за нивно намалување или кои биле идентификувани како извор на зараза при утврдено алиментарно заболување кај луѓето, може да се користат за исхрана на луѓе само ако се третираат на начин со кој се гарантира уништување на сите серотипови на *Salmonella* кои имаат значење за јавното здравје, во согласност со Законот за безбедност на храна⁵. Јајца кои потекнуваат од јата со непознат здравствен статус, за кои постои сомнеж од зараза или кои се инфицирани со серотипови на Салмонела за кои е поставена цел за нивно намалување или кои биле идентификувани како извор на зараза при утврдено алиментарно заболување кај луѓето, ќе бидат:

а) сметани како јајца од Класа Б во согласност со Законот за квалитет на земјоделски производи⁷;

б) обележани со ознака во согласност со Законот за квалитет на земјоделски производи⁹, со што јасно се разликуваат од јајцата од Класа А пред нивното ставање во промет;

в) забранет пристап до центрите за пакување, освен доколку надлежниот орган е задоволен со мерките за превенција на можна вкрстена контаминација на јајцата од други јата.

3. Кога птиците од заразени јата се заклани или уништени, мора да се преземат мерки за да колку што е можно повеќе се намали ризикот од ширење зоонози. Колењето мора да се изврши во согласност со Законот за безбедност на храна⁵. Производите добиени од овие птици може да се пласираат на пазарот за исхрана на луѓе во согласност со Законот за безбедност на храна⁵, откако ќе биде применлив, со дел Д од овој Прилог. Ако не се наменети за исхрана на луѓе, овие производи мора да се користат или да се отстранат во согласност со Законот за нуспроизводи од животинско потекло⁶.

4. Со цел да се исклучат лажно-позитивни почетни резултати, надлежниот орган може да ги тргне ограничувањата пропишани во точка 2 од овој Дел:

а) кога јатото на несилки не е извор на зараза за луѓето при консумација на јајца или производи од јајца како резултат на епидемиолошко истражување на појава на жаришта на алиментарни заболувања во согласност со Членот 7 од Правилникот за начинот на вршење на официјалните контроли и постапките за мониторинг на зоонози и предизвикувачи на зоонози и листа на зоонози и предизвикувачи на зоонози кои се редовно предмет на мониторингот²; и

б) кога јатото подлежи на национална програма согласно член 5 од овој правилник и серотипови на *Salmonella* за кои е поставена цел за нивно намалување, не се потврдени со следниов протокол за земање на мостри спроведен од страна на надлежниот орган:

- технички спецификации (седум мостри); како и да е суб-примерок од 25 грама треба да се земе од секој фекален материјал и примерок од прашина за анализи; земените примероци треба да се анализираат одвоено;

или

- бактериолошко испитување на слепо црево (саеса) или јајцеводи од 300 птици;

или

- бактериолошко испитување од лушпа и содржина на 4 000 јајца од секое јато во групен примерок од максимум 40 јајца.

Како дополнување при земање на примероци во точка 4) потточка б) од овој дел, надлежниот орган треба да потврди дека не се користени антибиотици, кои потенцијално влијаат на резултатот на анализите од земените примероци.

Критериуми за утврдување серотипови на салмонела кои имаат значење за јавното здравје
Кога се утврдува кои се серотипови на салмонела се од значење за јавното здравје на кои се применуваат целите, треба да се земат во предвид следниве критериуми:

1. Најчестите серотипови на салмонела кај салмонелози кај луѓето врз основа на податоците собрани преку националните системи и системите на Европската Унија за следење;
2. Патот на зараза (односно присуството на серотипови во засегнатите популации на животни и храна за животни);
3. Дали некој серотип покажува својства брзо да се прошири и предизвика заболување кај луѓето и животните и дали се има појавено скоро;
4. Дали некои серотипови покажуваат зголемена вирулентност, на пример во однос на инвазивноста или отпорност на соодветни терапии на зарази кај луѓето.

^{*1} Дефинициите од Законот за безбедност на храна се усогласени со дефинициите пропишани во Регулативата Бр. 2160/2003 на Европскиот Парламент и на Советот од 17 ноември 2003 година за контрола на салмонела и други специфични причинители на зоонози создадени од самата храна, број 32003R2160;

^{*2} Правилник за начинот на вршење на официјалните контроли и постапките за мониторинг на зоонози и предизвикувачи на зоонози листа на зоонози и предизвикувачи на зоонози кои се редовно предмет на мониторингот е усогласен со член 5 од Директивата на Комисијата Бр. 99/2003 за мерките за откривање и контрола на зоонози и други предизвикувачи на зоонози во сите релевантни фази на производството, преработката и дистрибуцијата, особено на ниво на примарно производство, вклучително и храна за животни, со цел да се намали нивната раширеност и ризикот по јавното здравје, 32003R0099;

^{*3} Правилник за начинот на вршење на официјални контроли на салмонела е усогласен со членот 5 од Регулативата (ЕЗ) Бр. 2160/2003 на Европскиот Парламент и на Советот од 17 Ноември 2003 година за контрола на салмонела и други предизвикувачи на зоонози кои се пренесуваат преку храна, 32003R2160;

^{*4} Законот за безбедност на храна е усогласен со член 7 од Регулативата (ЕЗ) Бр. 2160/2003 на Европскиот Парламент и на Советот од 17 Ноември 2003 година за контрола на салмонела и други предизвикувачи на зоонози кои се пренесуваат преку храна, 32003R2160;

^{*5} Законот за безбедност на храна е усогласен со Регулатива на Европскиот Парламент и на Советот (ез) бр. 178/2002 од 28 јануари 2002 година за утврдување на општите принципи и барања на прописите за храна, за формирање на Европска управа за безбедност на храната и за утвдување на постапки за безбедност на храната, 32002R0178;

^{*6} Закон за нус-производи од животинско потекло е усогласен со Регулативата (ЕК) Бр. 1774/2002 на Европскиот Парламент и Совет од 3 октомври 2002 година со која се пропишуваат здравствените правила кои се однесуваат на нус-производи од животинско потекло кои не се наменети за исхрана на човекот, број 32002R1774;

^{*7} Законот за квалитет на земјоделски производи е предмет на усогласен со Регулативата на Комисијата (ЕЗ) бр. 589/2008 од 23 јуни 2008 која ги пропишува посебните правилата за имплементирање на Регулативата на Советот (ЕЗ) бр 1234/2007 во врска со пазарни стандарди за јајца, 32008R0589;